

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014,180/201 и 33/2015), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-3450/2 од 04.05.2015 година за извршен редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Кавадарци, застапуван од директорот Вања Маневска донесоа

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Кавадарци (во натамошниот текст: Центарот), за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита (во натамошниот текст: Законот) и подзаконските акти донесени врз негова основа, да ја преземе следната мерка во роковите и од страна на одговорните лица:

1.Центарот по службена должност да го преиспита Решението број УП -14-25 од 18.05.2011 година за стекнување со право на сместување на корисникот Н.Н во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола, согласно член 191 од Законот.

При преиспитувањето правилно да ја утврди фактичката состојба, да преземе мерки кои би одговарале на сегашната здравствена состојба на корисникот и неговите реални потреби.

Врз основа на утврдената состојба да донесе ново соодветно решение со кое ќе го замени претходното решение, врз основа на кое корисникот ќе добие соодветна заштита согласно член 115 и 116 од Законот.

Одговорни лица: Директорот, раководителот на одделение и стручните работници

Рок: 15.11.2015 година

2. Се задолжува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги извести инспекторите дали е извршена инспекциската мерка определена за отстранување на констатираната неправилност во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013, 41/2014 и 33/2015).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци на ден 30.04.2015 година година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита и подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа, во предметите на корисниците на правото за сместување на деца во установи за социјална заштита

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-3450/2 од 04.05.2015 година година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 04.05.2015 година под број 16-3450/3

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита
Блага Челева
Јасмина Ѓоргиевска
Ќазмедин Ќазими